



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Бр. 16-351/1
5.3.2019 година
Скопје

СКМ-ЗП-ПУ-10/01

ПОКАНА

ИНФО-СЕСИЈА НА ТЕМА:
**РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАД – ИСКУСТВА, БАРИЕРИ, МОЖНОСТИ
И ПРЕДИЗВИЦИ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПАНИИ**

14 март 2019 година (четврток),
Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат
11:00-15:00 часот

Почитувани,

Со задоволство Ве известуваме дека **Проектот на УСАИД Партнерство за подобра бизнис регулатива**, заедно со четирите клучни партнери: Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии (МАСИТ), Стопанска комора на Северозападна Македонија и Сојуз на стопански комори на Македонија, ќе организира **информативен настан посветен на рециклирањето на отпадот, со посебен акцент на текстилниот отпад и законските и институционални бариери кои треба да се надминат за поодржливо користење на ресурсите и заштита на животната средина и здравјето на луѓето.**

Настанот се организира во соработка со Холандската Амбасада во Северна Македонија која се јавува како еден од клучните актери во надминување на бариерите со менаџирање на текстилниот отпад во Северна Македонија, преку креирање решенија и изнаоѓање ефективни и еколошки практики за негова повторна ре-употреба.

Преку претходно остварената соработка со Холандската амбасада и Холандската комора, Царинската управа на Северна Македонија како и главниот секторски партнер Текстилното Трговско Здружение - Текстилен кластер, Проектот досега значително влијаеше врз подигнување на свесноста за важноста на оваа тема и надминувањето на бариерите со раздолжувањето и искористувањето на отпадот од ЛОН Производството, пред се преку конкретизирање на фокусот на темата кон:

- Обемот на текстилниот отпад и неговото влијание врз животната средина во Северна Македонија;





USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



- Техничките аспекти на рециклирање на текстилниот отпад и можностите за нови производи и последици за индустријата;
- Презентирање на европските практики на царински третман на отпад од привремен увоз и потекло на рециклираните

Во насока на претходно остварените успешни иницијативи, целта на овој информативен настан е **презентирање на сегашната практика во рециклирање на отпадот во Северна Македонија, научени лекции, што може да се направи поинаку (институционални измени, законски измени, јакнење на капацитетите, иновативни решенија и соработка со научните институции, итн.), со цел да се зголеми уделот на рециклирање на отпадот, а со тоа да се заштеди во потрошувачка на нови суровини, енергија, вода, да се намали притисокот врз животната средина, да се отворат нови работни места и да се подобрат позициите на компаниите и да се зголеми конкурентноста на пазарот.**

Мотивот на настанот ќе биде решавање на проблемот со отпадот од текстил за кој иницираме дискусија околу можностите за негово собирање и рециклирање (кој, зошто и како?), преку претставување на странски искуства, но и скромни, многу важни први чекори на рециклирање во нашата земја од страна на домашни компании.

Ќе зборуваат експерти од реалниот сектор, успешни луѓе кои со задоволство ќе ги споделат своите искуства, но и заедно со Вас ќе разговараат на темата: рециклирање на отпад – можеме и мораме повеќе за доброто на следните генерации. Дискусијата ќе ја води:

-м-р Славјанка Пејчиновска - Андонова, инж. за животна средина, консултант за животна средина со повеќе од 15 години искуство во областа на животната средина, оценка на влијание на проекти врз животната средина, основач и сопственик на Друштвото за технички консултантски услуги “ЕкоМозаик“ ДООЕЛ – Скопје.

Информативниот настан на тема: „РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ОТПАД – ИСКУСТВА, БАРИЕРИ, МОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИЦИ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПАНИИ“ ќе се одржи на 14 март 2019 година (четврток), со почеток во 11:00 часот, во Стопанската комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат.





USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



EPI CENTAR
Economy · Planning · Innovation
Your partner of choice

Ве молиме, вашето присуство да го потврдите најдоцна до **13 март 2019 година (среда)**. Контакт: Ивана Крстевска, е-адреса: ivana@mchamber.mk, телефон: 3244-051.

СКМ-ЗП-ПУ-10/04

АГЕНДА	
10:45 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> Регистрација на учесниците
11:00 – 11:10	<ul style="list-style-type: none"> Јадранка Аризанковска - Кратка презентација на Проектот на УСАИД „ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОДОБРА БИЗНИС РЕГУЛАТИВА“ Обраќање на претставник на УСАИД Обраќање на г. Вилијам Ваутер Пломп, Амбасадорот на Кралството Холандија во Северна Македонија
11:10 - 12:40	<p><u>ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА 1</u></p> <p>Модератор: м-р Славјанка Пејчиновска - Андонова, експерт за животна средина</p> <p>Тема: Рециклирање на отпад</p> <ul style="list-style-type: none"> - м-р Ана Каранфиловска Мазнева, Министерство за животна средина и просторно планирање: „Новини во законските прописи од областа на управување со отпад со акцент на рециклирањето“; - Филип Ивановски, Асоцијација за посебни текови на отпад: „Сегашни практики на рециклирање, кои се законските и институционални бариери и како да се надминат“; - Владо Момировски, Асоцијација за секундарни сировини: „Како до поголем удел на рециклирањето на отпадот и негово користење како сировина за нови производи?“; - Александар Бузалков, претставник од ЈКП „Древен“ – Велес „Управување со отпад со акцент на рециклирањето“; <p>Прашања и дискусија</p>
12:40 - 13:00	Пауза за кафе



СТОПАНСКА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА
ECONOMIC CHAMBER
OF MACEDONIA



СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ
КОМОРИ НА МАКЕДОНИЈА
ВОДЕЧКА МАКЕДОНСКА ДЕЛОВНА МРЕЖА



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



EPI CENTAR
Economy · Planning · Innovation
Your partner of choice

13:00 – 14:20	<p>II. ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА</p> <p>Модератор: м-р Славјанка Пејчиновска - Андонова, експерт за животна средина</p> <p>Тема: „Од текстилен отпад до нов производ - предизвици и можности“</p> <ul style="list-style-type: none">- Емиле Брулс, „Rijkswaterstaat Environment Waste Circular“: „Странски искуства и добри примери во управувањето со текстилниот отпад и неговото рециклирање (придобивки за компаниите, но и за животната средина)“;- Златко Ветеровски, помошник директор на сектор за царински систем, Царинска Управа на Република Северна Македонија, „Раздолжување на губрето од текстил согласно царинската процедура“;- Претставник од ЈП „ИСАР“ - Штип: „Позитивни искуства од повторна употреба на отпадот од текстил во домашните текстилни компании“;- Претставник на Цементарница „УСЈЕ“ - Скопје „Потребни измени во регулативата и институционалната поставеност – предуслов за овозможување на рециклирање на текстилниот отпад“.- Ирена Јакимовска „Комфи Ангел“ – Прилеп „Добри примери во управувањето со текстилниот отпад и неговото рециклирање“ <p>Прашања и дискусија</p>
14:20-15:00	Коктел



СТОПАНСКА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА
ECONOMIC CHAMBER
OF MACEDONIA



СОЈУЗ НА СТОПАНСКИ
КОМОРИ НА МАКЕДОНИЈА
ВОДЕЧКА МАКЕДОНСКА ДЕЛОВНА МРЕЖА